

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

ЗА НАСТАНАТИТЕ ЗНАЧАЈНИ ПРОМЕНИ ВО ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - ЈУНИ 2022 ГОДИНА

- Сметководствени политики и методи на вреднување на ставките од финансиските извештаи споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи;

Во овој период нема промени во сметководствените политики.

- Остварени вкупни приходи во однос на претходниот период, кратка анализа на приходите и расходите и на остварениот финансиски резултат;

Во табелата подолу се прикажани издвоени финансиски информации и показатели, како и нивната промена споредбено со претходниот период.

Информации од Билансот на успех

во 000 денари

	Тековен период 30.06.2022	Претходен период 30.06.2021	Промена	% на промена
Вкупни Приходи	16.327.921	8.896.253	7.431.668	83,54%
Оперативни Приходи	16.218.474	8.798.893	7.419.581	84,32%
Приходи од продажба	16.099.987	8.780.327	7.319.660	83,36%
- % во оперативни приходи	99,27%	99,79%	- 0,52%	
Вкупни Расходи	15.742.927	8.672.949	7.069.978	81,52%
Оперативни Расходи	15.720.712	8.648.448	7.072.264	81,77%
Набавна вредност на трговски стоки	14.293.828	7.517.118	6.776.710	90,15%
- % во оперативни расходи	90,92%	86,92%	4%	
Финансиски расходи	6.739	23.271	-16.532	-71,04%
Добивка пред оданочување	584.994	223.304	361.690	161,97%

Информации од Билансот на состојба

во 000 денари

	Тековен период 30.06.2022	Претходен период 31.12.2021	Промена	% на промена
Постојани средства	5.766.314	5.706.199	60.115	1,05%
Тековни средства	2.809.607	2.366.893	442.714	18,70%
Залихи	1.330.936	1.035.844	295.092	28,49%
Побарувања од купувачи	574.556	310.426	264.130	85,09%
Пари и парични еквиваленти	142.834	266.240	-123.406	-46,35%
Вкупно средства	8.575.921	8.073.092	502.829	6,23%
Главнина и резерви	6.573.144	6.445.383	127.761	1,98%
Вкупно обврски	2.002.777	1.627.709	375.068	23,04%
Тековни обврски	2.001.477	1.625.153	376.324	23,16%
Обврски по кредити	353.926	95.914	258.012	269,00%
Обврски спрема добавувачи	484.600	459.169	25.431	5,54%

Значајни финансиски показатели

	Тековен период 30.06.2022	Претходен период 30.06.2021	Промена
Бруто маржа (%) ¹	11,22%	14,39%	-3,17%
Нето маржа (%) ²	3,61%	2,54%	1,07%
ROA ³	6,19%	2,49%	3,7%
ROE ⁴	8,07%	4,11%	3,96%
ROCE ⁵	7,34%	2,86%	4,48%

Во текот на првата половина од 2022 година, Друштвото работеше во услови на економска криза, која се чувствуваеше, како на локално, така и на глобално ниво.

Економската криза започна со пандемијата на вирусот Ковид-19, а беше продлабочена како резултат на воениот конфликт помеѓу Русија и Украина, кој доведе и до зголемување на цените на енергенсите на светските берзи. Воениот конфликт, односно зголемувањето на цените, ја продлабочи енергетската криза, која кулминираше дури со скоро двојно зголемување на цените на дериватите споредено со минатата година.

Наглото олабавување на рестриктивните Ковид мерки започнувајќи од март 2022 година и зголемувањето на економската активност заедно со нарушувањата во синцирите за снабдување резултираа со растечки стапки на инфлација. Истите беа дополнително зголемени како резултат на енергетската криза и до крајот на вториот квартал од 2022 година, достигнаа двоцифрен износ во најголем дел од светот.

Глобалните движења и трендови неминовно влијаеја и се пресликаа и во Република Северна Македонија, што беше и очекувано со оглед на увозната зависност на земјата.

Воениот конфликт, енергетската криза и растечката инфлација, неминовно влијаеа и врз работењето на „Макпетрол“ АД. Но, како резултат на посветеноста и ангажираноста на Раководството, во текот на кризните месеци Друштвото обезбеди непрекинато снабдување со нафтени деривати и природен гас, иако во одредени моменти поради нагло растење на цените на нафтените деривати, Друштвото работеше и со загуба.

И покрај сите предизвици, во текот на првата половина на 2022 година, „Макпетрол“ АД оствари позитивни резултати, односно солиден раст на приходите и добивката.

Во текот на 2022 година, „Макпетрол“ АД Скопје оствари вкупен приход во износ од 16,33 милијарди денари, кој е поголем од минатогодишниот за 7,43 милијарди денари, односно остварен е раст од 83,54%.

На квартално ниво, вкупните приходи во 2022 година како што се прикажани подолу бележат раст и ги надминуваат и пред-пандемските нивоа, во најголем дел поради зголемувањето на цените на нафтените деривати.

¹ Бруто маржа = (Приходи од продажба - Набавна вредност) / Приходи од продажба

² Нето маржа = Добивка пред оданочување / Оперативни приходи

³ ROA = Нето-добивка по оданочување / Вкупно средства

⁴ ROE = Нето-добивка по оданочување / Главнина и резерви


⁵ ROCE = Оперативна добивка / (Вкупни средства – Тековни обврски)

Приходи, Расходи и Добивка квартално ниво во 000 МКД



Во структурата на приходите, најголем удел со 98,60% имаат приходите од продажба, од кои 93,41% се остварени преку продажба на домашен пазар, а само 5,19% се остварени преку продажба на странски пазар.

Приходи од продажба на мало и големо во 000 МКД




Порастот на приходите, споредбено со минатата година, во најголем дел се должи на зголемените приходи на мало за 58,47%, а истите учествуваат со 76,60% во приходите од продажба. Трендот на пораст на приходите на мало во годината, се должи на:

- Зголемување на прометот со нафтни деривати на мало за 8,20% и
- Зголемување на прометот на останатиот малопродажен асортиман (ДАС) за 40%.

Приходите на големо бележат раст од 277,43%, што во најголем дел е резултат на растот на продажбата на природен гас од 11%, како и продажбата на млазно гориво за 140,07%. Продажбата, односно извозот на млазно гориво значајно се зголеми во текот на 2022 година, како резултат на олабавувањето на Ковид-рестрикциите за патувања.

Приходи од продажба на домашен и странски пазар во 000 МКД



Вкупните расходи остварени во 2022 година се во висина од 15,74 милијарди денари што претставува зголемување во однос на минатата година за 7,07 милијарди денари или за 81,52%. Порастот во најголем дел се должи на зголемените расходи за набавна вредност на трговски стоки од 90,15%, поради драстичното зголемување на цените на светските берзи како резултат на енергетската криза. Набавната вредност го следи трендот на приходите од продажба, што е неминовно со оглед дека истата во апсолутен износ е дел од приходите од продажба, односно зафаќа околу 89% од истите.

Расходите за набавна вредност на трговски стоки, односно набавните цени, се расходи врз кои Друштвото има лимитирано влијание. Истото се должи на регулирањето⁶ на најголем дел од набавните цени на нафтените деривати. Доколку набавната цена на одреден дериват не е регулирана, истата зависи од комплетно екстерни глобални фактори и движења, како што се цените на нафтените деривати на светските берзи и курсот на денарот во однос на доларот.


Приходи од продажба и Набавна Вредност во 000 МКД



На графиконот подолу се прикажани движењата на расходите во илјади денари, со исклучок на набавната вредност, која е презентирана претходно.

⁶ Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ донесува одлуки за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, а во истата се вклучени следниве деривати: Еуросулер БС-95, Еуросулер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра Лесно 1 (ЕЛ-1) и Мазут М-1 НС.


Расходи без набавна вредност во 000 МКД



Како резултат на остварените приходи и расходи, на крајот на периодот, Друштвото оствари позитивни финансиски резултати искажани преку добивка пред оданочување во износ од 585 милиони денари која е поголема за повеќе од двапати од остварената добивка за шесте месеци минатата година кога изнесуваше 223 милиони денари.

На графиконот подолу е прикажана добивката пред оданочување за 2022 година, како и споредбата на позициите од билансот на успех со истиот период минатата година. Во истиот, со зелена боја, се прикажани позитивните движења, односно движења кои ја зголемуваат добивката, а со црвена боја се прикажани негативните, односно движења кои ја намалуваат добивката.

Добивка пред оданочување за 2022 споредена со 2021 во 000 МКД



Врз база на остварените резултати, можеме да заклучиме дека Друштвото остварува континуиран успех и се задржува на лидерската позиција децении наназад, а истото е резултат на посветеноста на вработените, кои се основната сила на „Макпетрол“.

Друштвото постојано инвестира во развојот на своите вработени, а со цел полесно справување со економската криза, со одлука на Управниот Одбор, Друштвото во јули 2022 година исплати регрес за годишен одмор во нето висина од 33.000 денари, што е повисоко и од просечната исплатена нето плата во државата. Дополнително во јуни 2022 година, Друштвото распредели вкупно 105,4 милиони денари од годишната добивка, со што секој од вработените доби паричен износ во просек од 70% од нивната плата.

Особено е важно да се истакне дека, со континуираното придржување до строгите превентивни здравствени протоколи, на сите локации на коишто Друштвото ги врши дејностите, во ниту еден момент не се загрози здравјето на вработените и здравјето на потрошувачите, а со самото тоа се овозможи непречено функционирање на Друштвото.

- Исплатени дивиденди (вкупно и по акција);**

Друштвото во текот на периодот нема исплатено дивиденда. На XXVI-тото Собрание на Акционери на Макпетрол АД Скопје, одржано на 30.05.2022, Друштвото донесе одлука бр. 0201-38/2-2 за исплата на дивиденда за 2021 година, во бруто-износ од 303.432.000 денари или 3.000 денари бруто по акција. Истата ќе се изврши најдоцна до 30.09.2022.

Во табелата долу е прикажан дивидендниот принос во последните пет години.

	2017	2018	2019	2020	2021
Дивиденден принос⁷	3,64%	2,74%	2,57%	2,74%	3,83%

- Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис;**

Во текот на 2021 година „Макпетрол“ го продолжи силниот **инвестициски циклус** и вложи преку **221 милион денари**, како во реконструкција така и во изградба на нови малопродажни и големопродажни објекти.

- Промени во кредитните задолжувања;**

Ликвидноста и солвентноста на „Макпетрол“ АД во текот на 2022 година остана генерално стабилна, што може да се забележи и преку незначајните промени во долунаведените показатели, односно нема промени во кредитната изложеност поголеми од 30%.

Дополнително Друштвото, за време на деловното работење во севкупниот извештаен период, не дошло во ситуација да има доспеани, а ненамирани обврски по кој било основ (кредити, обврски спрема добавувачи, јавни давачки и плати на вработени).

Значајни показатели на ликвидност и солвентност

	Тековен период 30.06.2022	Претходен период 31.12.2021	Промена
Тековни средства / Тековни обврски	140,38%	145,64%	-5,26%
Gearing ⁸	3,11%	-2,71%	5,83%
Вкупни обврски / Вкупни средства	23,35%	20,16%	3,19%
Вкупни обврски / Главнина и резерви	30,47%	25,25%	5,22%
Главнина и резерви / Вкупни средства	76,65%	79,84%	-3,19%
Обврски по кредити	353.926	95.914	258.012

⁷ Дивиденден принос = Објавена дивиденда / Последна пазарна цена на крај на периодот

⁸ Gearing = Нето долг / (Нето долг + Главнина и резерви)

Нето Долг = Обврски по кредити - Пари и парични еквиваленти

- **Исполнување на планот и очекувања за претстојниот период.**

Во првата половина од 2022 година остварена е добивка по оданочување од 585 милиони денари, која е за 274 милиони денари или 88% поголема од планираната.

Главната причина за достигнувањето и надминувањето на Планот за работење на Друштвото за 2022 година е зголемениот количествен промет со нафтени деривати за 7%, како резултат на растот на основната дејност на Друштвото. Дополнително врз надминувањето на Планот свое влијание имаше и продажбата на останати стоки, која го надмина планот за 17%.

Со мерките кои што ги презема Раководството на Друштвото не се предизвика потреба од отпуштање на вработени, чиј што број дури и се зголеми во време на криза. Во текот на првата половина од 2022 година на „Макпетрол“ АД Скопје му се приклучија 132 нови вработени.

Очекувањата за втората половина од деловната 2022 година се во согласност со Планот за работење на Друштвото.